

Одамна Интерпол и Европол во јавноста ја изнесоа тезата дека албанските криминални групи и организации се најопасни во Европа. Завршниот извештај на овие безбедносни институции за 2007 година содржи податоци, кои ја разоткриваат тежината на балканскиот проблем, кој сè повеќе станува и европски. Дрогите, оружјето и трговијата со луѓе се главниот профитабилен бизнис, со кој се занимава косовско-албанското подземје. Во текот на првото тромесечие од оваа година косовската полиција заплени поголеми количества наркотици и оружје, но тоа е само капка во морето.

Слична е состојбата и во Прешевската област. Таму, пак, се криумчарат малолетници. Се носат на Косово и трагата им завршува. Но, дрогата и натаму го има главниот збор. Најголемите пари се вртат токму од шверцот на марихуана, кокаин и хероин. На прашањето зошто криминалот достигнал толку висок стадиум се добива многу брз и едноставен одговор - на Косово нема од што да се

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

живее. Административната граница меѓу Косово и Србија како и да не постои. Иако веќе станува збор за хипотетичка меѓудржавна граница, сепак нема ниту еден атрибут, кој ќе ја отслика состојбата од таа призма. Српските служби забележале дека на годишно ниво фреквенцијата на административните премини достигнува околу 1,5 милион луѓе. Тоа е јасен знак дека Албанците од југот на Србија повеќе се свртени кон Приштина отколку кон Белград. Нема прецизен податок колку од нив остануваат на Косово, а колку се враќаат во своите домови во Прешево или во Бујановац. Едно е сигурно, а тоа е дека Албанците од овој дел на Србија парите почнаа да ги вложуваат на Косово наместо да го развиваат сопствениот бизнис во своите подрачја. Во последно време сè повеќе се чувствува влијанието на косовската мафија во јужна Србија, што предизвикува сериозни политичко-општествени импликации.

Нешто слично се случува и на релација Приштина-Нови Пазар. Односите меѓу Косово и Санџак се развиваат повеќе, додека опаѓаат врските меѓу Рашката област и Белград.



НАЈГОЛЕМИТЕ ПРАТКИ СЕКОГАШ ЗАВРШУВААТ НА КОСОВО

ци, па заедно со нив ја формираат водечката европска криминална структура. Нивните кланови стануваат страв и трепет за Западна Европа. Резултатите кои ги постигнуваат при криминалните потфати бележат невиден прогрес, пред сè, поради лојалноста на членовите на мафијата. Брзо се прилагодуваат на новите услови и на новите шефови, не теоретизираат премногу, туку практично се внесуваат во спроведувањето на операцијата. Истовремено, знаат да бидат невидливи за европските органи на прогонот, тешко достапни за нив, што особено им оди во прилог на нарко босовите. Тие сакаат такви "момци".

## ГРАМ ЗА СЕБЕ, КИЛОГРАМ ЗА ШВЕРЦ

Мафијата секогаш ја користи институционалната слабост на државните системи. Тоа е особено карактеристично за земјите од југоисточна Европа. Во такви услови најдобро и најуспешно се оперира. Корупцијата која достигнува фрапантни димензии особено им оди во прилог на организаторите на криминалот. Со малку пари можат да ги поткупат државните установи или царината, уште полесно слабо платените полицајци. Со тоа шверцерската акција се одвива како подмачкана. Не се губи многу време, не постои ризик за да бидат откриени, бидејќи в рака се држат оние кои треба да ги гонат. На таков начин изминативе години се оствари спрегата меѓу државните системи и криминалното подземје. Не е случајна

Во првите месеци од 2008 година српските полициски и безбедносни служби утврдиле забележително иселување на албанската мафија од јужна Србија на Косово. Поради засиленото присуство на жандармеријата во областа околу Прешево, организираниите криминални групи процениле дека за нив е побезбедно да се префрлат на Косово, бидејќи таму не постои ниту ред, ниту закон. Па, дури и т.н. фабрики за производство на опојни дроги од селото Велики Трновац се префрлени во Гњилане, каде се наоѓа и центарот за трговија со луѓе. Парите добиени од валканиот бизнис, главно, се насочуваат кон купување на преостанатиот српски имот од Косово, за целосно иселување на и онака малубројното српско население во гетоизираниите енклави.

Сè ова ја загрижува меѓународната заедница, која тешко се справува со ретроградните процеси кои незапирливо течат. Европската унија процени

дека Косово продолжува да биде црната точка на регионалниот криминал. За да се сопре тој тренд неизбежно е европските полициски структури да бидат во тесни врски со нивните колеги од балканските метрополи, но врските и меѓусебната соработка се на исклучително ниско ниво. Отсуствува размената на оперативни податоци, па оттука не е тешко да се процени зошто криминалот толку длабоко ги пуштил своите пипала во овие подрачја.

Сепак, во последно време е активен еден проект на Европол, кој го опфаќа албанскиот организиран криминал, но тежината на проблемот станува поголем кога ќе се согледа дека тој криминал не постои само на Косово или во Албанија, туку е широко распространет низ европскиот континент. Од друга страна, пак, тој не е хомоген, бидејќи албанските организирани групи се силно инкорпорирани во различни организации. Соработуваат со Турци и Негир-

# ЗА КРИМИНАЛЦИТЕ БАЛКАНОТ НЕМА ГРАНИЦИ



сумата од седум милијарди долари приход од шверц на дроги и оружје на годишно ниво. Без вмешаност на државните службеници би било невозможно тоа да се постигне.

Денес секој ситен криминалец посакува да оперира на Косово. Имено, денес таму е рајот за таа работа. Авантуристите веднаш ја прифаќаат првата прилика која им се нуди од некој уличен рекетар, се самоорганизираат во локална банда, која потоа со текот на времето се шири во поголема и нештата тргнуваат. За кратко време маалските хулигани стануваат босови. За нив не постои националност и вера, за нив не постои граница. За нив лимитот е небо. Еднаш криминалец, цел живот криминалец. Тоа е секојдневието на бандитите. Живеат за грам дрога за себе и

уште килограм за шверц. Постојано се на релација Истанбул-Скопје-Прешево или Скопје-Приштина-Прешево. Тоа е рутата по која можат да патуваат и со врзани очи. Дрогата преку Турција најчесто пристигнува во Македонија и на Косово, а поради слабите контроли на граничните премини, оттаму лесно завршува во Врање или во Бујановац. Ниту Бугарија не е поштедена како транзитна територија преку која се извршува шверцот. Најчесто се користени премините Рибаци и Стрезимировци, кај Босилеград. Другите гранични премини се опремени со софистицирани средства за откривање дрога, па затоа ги избегнуваат. Во операциите успешно соработуваат Срби, Албанци, Роми... За нив војните и поделбите не оставиле никакви лузни. Тие се "браќа" во матниот бизнис.

## ПАТЕШЕСТВИЈАТА НА БЕЛОТО РОБЈЕ

Голем дел од одговорноста за актуелните состојби со организираниот криминал на Косово и пошироко сносат меѓународните институции во Приштина, КФОР, УНМИК, во одреден дел и во ЕУ. Правилата на Обединетите нации им одат во прилог на криминалните банди, бидејќи можат лесно да се злоупотребат

а, исто така, не даваат можност за спречување на илегалната емиграција. Како последица на тоа денес Косово е омилено место за криминално-екстремистичките групи. Целиот западен Балкан е претворен во база од која се кримичарат луѓе низ европските земји. Слабата економија, високиот степен на корупција во институциите и пропустливоста на границите се главните фактори за постоењето на таква ситуација.

Европол има прецизно изработена студија која ги опфаќа патештата по кои патува белото робје, илегалната работна сила и сл. Сè тоа е под контрола на албанската мафија. Централната рута поаѓа од кавкаскиот регион, па преку Молдавија, Романија, Бугарија, Македонија и Албанија завршува во некоја од европските земји. Значајна линија во мрежата е онаа која ги поврзува Нови Пазар, Косовска Митровица и Белград. Тој пат се користи за шверц на луѓе од Кина, Турција, Пакистан, Индија и Бангладеш. Јужната рута поаѓа од западна Африка, преку Алжир, Мароко и Гибралтар, до Шпанија и Португалија. Во земјите во ЕУ се влегува преку Грција и Италија. Балкански точки за шверц на бело робје се Тирана, Призрен, Приштина, Митровица, Нови Пазар, Скопје, Битола, Врање, Белград, Ниш, Мостар, Бања Лука, Загреб, Карловац и Риека.

## ПОЛИТИЧАРИ И РАЗУЗНАВАЧИ - ГЛАВЕН СТОЛБ НА МАФИЈАТА

Главниот центар за дејствување на албанската мафија е Албанија. Според анализите на меѓународните безбедносни служби, во таа мафија се активни околу 100.000 криминалци од цел Балкан. Секој нејзин клан има цврста и лојална структура, со моќни територијални бази. Централата во Тирана во Црна Гора гледа најголема можност за соработка, пред сè, поради геостратешкото значење кое го има оваа држава, но и пристапот до море. Исто така, таа има одлични врски со косовските криминални групи, кои многу добро го имаат развиено бизнисот со проституцијата.

Криумчарењето дроги и оружје најчесто оди преку семејства кои имаат традиција во таа сфера и кои во своите редови имаат истакнати членови. На пример, групата Брокај ја сочинуваат поранешни политичари и припадници на некогашната тајна служба Сигурими.







Интересен е податокот дека денес албанската мафија го контролира и пазарот со дрога меѓу наркомањите во српските затвори. Спрегата ја сочинуваат Албанци и жители на Санџак. На пример, во заторот во Ниш дрогата ја носат членови на семејството на осуденикот, потоа дилери, а илегално ја внесуваат и ја продаваат стражарите. Наркотиците се набавуваат од страна на косовски Албанци и од југот на Србија. За внесување на белите пакетчиња корумпираните стражари наплатуваат по околу 20 евра од парче, па некои од нив досега се збогатиле не само од препродажба на дрога, туку и од алкохол, цигари, мобилни телефони и други продукти.



**АЛБАНСКАТА МАФИЈА  
НАЈТЕШКО СЕ АПСИ**

Црногорската мафија сè повеќе станува конкурентна на балканскиот подиум. Врските со Турција, Бугарија, Косово, Србија и Санџак се сè поизразени. По овие патишта патува хероинот, кој понатаму се дистрибуира во Босна и во земјите од Западна Европа. Една од највлијателните групи е онаа со центар во Рожај која, пак, има директен линк со групи во Турција. Таа е поврзана со сараевското подземје, кое е задолжено за натамошен транспорт на наркотиците. Истовремено, Црна Гора го користи и морето како рута за достава на пратките низ Европа. Во пристаништата се пречекуваат пратките, кои најчесто доаѓаат од Јужна Америка, а потоа оттука заминуваат до крајната цел. Овој канал служи за шверц на кокаин, а корисници на дрогата се богатите европски земји и богатите бизнисмени кои живеат во нив. Во криминалниот круг, како и вообичаено, на директен или на индиректен начин, се вклучени и црногорските власти. Дали црногорскиот буџет се полни со пари од шверцот на дрога, исто како и од шверцот со цигари сè уште не може со сигурност да се каже.

## ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА ТРАНЗИТНА МЕТА НА КРИМИНАЛНИТЕ ГРУПИ

Територијата на Косово е главната трансверзала на албанско-италијанско-руската мафија. Во неа се вкрстуваат криминалните интереси на речиси сите земји од југоисточна Европа. Германските стручњаци имаат сознанија дека во шверцот се вклучени и високи кругови од владејачките гарнитурни во Тирана, Скопје, Подгорица и Белград.

Во последно време балканските патишта на дрога сè повеќе водат кон исток, пред сè, Русија, чиј пазар е сè позаинтересиран за стоки, кои доаѓаат преку Балканот.

Операциите најчесто се вршат преку линијата Истанбул-Софија-Белград-Загреб. Иако Хрватска не толку често е транзит мета за нарко босовите, сепак и таа не е заобиколена. Турските криминалци најчесто доаѓаат со редовни

Покрај нарко мафијата и трговците со оружје, на овие простори сè повеќе се присутни и шверцерите со автомобили. Нив ги има на подрачјето на поранешна Југославија од средината на осумдесеттите години на минатиот век, кога прв пат почнаа да крадат возила и да ги продаваат во арапските земји. Последниве години, покрај автомобили, се крадат и теренски возила, кои во арапскиот свет се продаваат по висока цена, бидејќи на Арапите им се потребни за транспорт на овошје и на текстил. Се претпоставува дека годишниот профит од кражбата на автомобили изнесува повеќе од 100 милиони евра. Само Интерпол и Европол се во потрага по околу 130.000 автомобили украдени на територијата на Балканот. Одреден број украдени возила завршува во Албанија, па оттаму се пренесуваат на Блискиот Исток. Друг дел, преку Романија и Бугарија, завршува на украинскиот пазар. Покрај Белград, Нови Сад, Приштина, Подгорица и Софија, и Скопје е запишано на списокот на градови каде најмногу се криумчарат возила. Најчесто на мета се автомобилите од марките голф, пасат, југо, а следуваат ауди, мерцедес и БМВ.







**ИЛЕГАЛНИОТ ТРАНСФЕР НА ЛУЃЕ МЕЃУ  
НАПРОФИТАБИЛНИТЕ БИЗНИСИ**



Мафијашките босови на Косово одамна размислуваат во наредните години да го протераат НАТО и независната држава која им ја подарија западните земји да ја претворат во нивно криминално дувло. Оттука произлегоа и стравувањата на меѓународните организации дека не се знае часот кога екстремистите можат да ги нападат мировните сили на КФОР и на ЕУ и да обезбедат превласт во Приштина. Цел на организираните криминално-терористички групи е да се оствари и доминација над Коридорот 10, кој за Албанците претставува главна порта кон светот. Кога тоа би се реализирало, следува идејата за Голема Албанија, која би ги опфатила деловите населени со Албанци во Македонија, Црна Гора и во Грција.



Според извори од германската тајна полиција, Рамуш Харадинај, Хашим Тачи, Екрем Лука и Џавит Алити се главните играчи во сложениот меѓународен синџир за шверц на дрога и оружје. Овие лица вршат дневен трансфер на околу 700 килограми дрога од Косово на европскиот пазар. Групите ги контролира Тачи, кој го држи Косово, додека Харадинај е задолжен за метохискиот регион. Одамна имаат развиено кланови кои извршуваат наредани убиства, потоа перење пари, проституција и шверц на оружје. На групата која ја предводи Хашим Тачи ѝ се припишуваат десеттина убиства. Екрем Лука, пак, важи за еден од најбогатите Албанци, благодарение на

авионски линии во Загреб, а потоа се организираат со групи од Босна и од Косово. За нив се обезбедува привремено сместување на тајни локации, а потоа со помош на т.н. водичи се упатуваат во западноевропските држави. Понекогаш и словенечката територија се користи како транзит зона за пренос на илегални продукти. Неодамна е пресечена добро организирана мрежа, преку која во Словенија илегално влегле околу 500 лица. Шверцот со луѓе траел подолго време, бидејќи во него учествувале лица кои добро ги познавале Словенија и нејзините патишта. Целата операција била раководена од Албанија.

големите пари заработени преку шверцот со цигари, автомобили, но и илегалниот трансфер на нафта и нафтени деривати. Тој има развиено нарко мрежа во Турција, Бугарија, Грција, Македонија и во другите балкански држави. Важи за еден од најголемите албански макроа. Лука е поврзан и со исламски невладини организации кои, пак, се во спрега со фундаменталистите во Сирија. Овие податоци, кои во јавноста ги пласираше германската служба БНД, недоволно беа искористени од страна на меѓународните тела. На моменти дури беа и заборавени.

**ADNAN REISEN  
STUTTGART**

**Informacii od 900 do 2100**  
**Büro Stuttgart**  
 Tel. 0711 / 8 17 78 72  
 Fax 0711 / 8 17 78 73  
 Mobil 0171 / 5 46 32 20  
 www.dautoski.de

**70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH**

**FREIBURG**  
 OFFENBURG  
 KARLSRUHE  
 STUTTGART  
 ULM  
 AUGSBURG  
 MÜNCHEN  
 KUMANOVO  
 SKOPJE  
 GOSTIVAR  
**KICEVO**  
 VERBINDUNG MIT  
 SPOJIVANJE SO  
 STRUGA PRILEP  
 OHRID BITOLA

**Adnan Reisen**  
**Büro Kičevo**  
 Tel./Fax: 045 / 228 630  
 Mobil 075 / 742 721  
 070 / 711 788  
**Büro Freiburg**  
 Tel. 0781 / 500 235  
 Mob. 0170 / 411 76 93  
**Büro Offenburg**  
 Tel. 0781 / 17 48  
 Sekoja sreda, petok i nedela  
 Germanija - MAKEDONIJA  
 Sekoja sreda, sabota i nedela  
 Makedonija - GERMANIJA